

"Не постои народ, кој во своите редови нема свои гении, херои и светители, за кои гордо не се прераскажува и не се создаваат бројни корисни и поучителни слова, посланија и преданија. Се разбира, таков е и македонскиот народ, кој за време на својата страдалничка и токму заради тоа и свештена историја, има бројни патријарси, кои со својата величина и самопрегорна работа силно влијаеле на културното и цивилизациското издигнување и напредување на Македонецот", истакна владиката Агатангел на промоцијата на монографијата посветена на митрополитот Кирил.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Пред извесно време, Архиепископот Охридски и Македонски Г.Г.Стефан, поглавар на Македонската православна црква, истакна дека само "запишаното се памети, а сликаното сведочи дека било" и ќе остане во историјата забележано. Со овие зборови Г.Г. Стефан го овековечи делото на најстариот архијереј на МПЦ, митрополитот Полошко-кумановски Кирил, чија дејност се темели на 40-годишна успешна архипастирска љубов и чување на националниот идентитет на македонскиот народ и на Македонската православна црква. Во публикуваната монографија се наведени сведоштва за четиридесетинското архијерејство на митрополитот од Царев Двор и Преспа, од Призрен до Москва, преку Торонто и Мелбурн, до Детроит и Сиднеј.

"Во неа се поместени многу настани од животот на митрополитот Кирил, од неговото раѓање и детство, за родителите и неговото семејство, за времето на неговото школување, за замонашувањето и изборот за архијереј, време кое е многу значајно во поновата историја на МПЦ", истакна поглаварот на МПЦ, Г.Г.Стефан.



СЛАВЕ НИКОЛОВСКИ - КАТИН

## МИТРОПОЛИТОТ КИРИЛ

SLAVÉ NIKOLOVSKI - KATIN

## МЕТРОПОЛИТАН КИРИЛ

# ДЕДО КИРИЛ Е ЕК "МАКЕДОНЦКИТЕ

## ДУХОВНИТЕ АМАНЕТИ

"Монографијата која е пред нас за своја фабула ја има биографијата на големиот македонски великан, на самопрегорен делатник, на столбот на македонскиот опстој, на човекот чиј живот е отворена историска читанка, на митрополитот Полошко-кумановски г. Кирил. Промислата Божја определила и јас да ја имам таа прекрасна привилегија лично да го познавам овој ис-

клучително талентиран и надарен човек. И уште повеќе, дедото Кирил беше тој кој секогаш беше присутен при најсвечените и најзначајните моменти од мојот живот. По моето завршување на Богословското училиште, со благослов на блаженоупокоениот Архиепископ Охридски и Македонски Г. Г. Доситеј, митрополитот Кирил ме ракоположи и ме воведо во светата тајна на свештенството, потоа ме воведо и при моето замонашување, се разбира, и при хиротонијата во епископски чин", истакна на промоцијата митрополитот Повардарски г. Агатангел.

"Дедо Кирил е експерт за 'македонските работи', не верувам дека некој повеќе од него ги познава душата и духовните потреби на македонскиот народ. Токму заради тоа верувам дека е избран од Бога за да го води македонскиот човек низ бурните и тешки времиња, присилно наметнати од богоборливото и државно промовираното безбожие и од нападите на фарисејски насмеаните соседи. Воспитан уште од мал од своите побожни и предобри родители, на правилен и корисен патриотизам кон својата земја и духовната мајка - Црквата, дедо Кирил ќе се гради себеси врз преданијата на древните македонски општествени дејци и врз духовните аманети на охридските архиепископи, а особено на последниот охридски архиепископ Арсениј, чии последни зборови до стадото прекрасно ги опеал големиот македонски поет Глигор Прличев. Зборовите на владиката Арсениј сигурно не завршиле за копани во земја со неговото протерување и земно скончание, туку очигледно продолжиле да живеат онаму каде најдиректно биле упатени, а тоа е во македонската душа од сите генерации и до колективното сеќавање и свест на македонскиот човек. Она што особено го одликува дедо Кирил, уште од млади години, е неверојатната верност и преданост на македонската кауза која, пред сè, се состои во зачувување на националната свест на Македонецот, а потоа и во негово издигнување и промовирање на духовен и религиозен план. Ретко може да се сретне таков човек кој ќе држи исто темпо на своите уверувања но, се разбира, и во напорот и желбата за практично дејствување и спроведување на зартаниот план. За него зборовите 'мајка - црква' не значат само обична флоскула, која се користи за обични и секојдневни потреби. Повикот на мајката - Црква за влегување во нејзиниот клир за дедо Кирил значи

## СПЕРТ ЗА РАБОТИ"

целосно, беспоговорно и безрезервно служење и предаденост. За владиката Кирил ништо не е побитно од овој повик, ниту своите лични амбиции, ниту личните желби, ниту своето образование. Сè ова, со еден збор ќе биде ставено во втор план, за да се оствари во некое подобро време, тогаш кога од него било побарано да се врати од туѓина и да се зафати со работа на Божјата нива во љубената Македонија. Дедо Кирил тогаш сериозно ќе ја сфати поставената задача, македонскиот народ треба да се организира и духовно да се

раководи, а во исто време да се гради и да се возобновува Македонската православна црква и славната Охридска архиепископија", беседи владиката Агатаангел.

### ДИРЕКТЕН БРАНИК

"Ваквата поставеност, однесување и дејствување на дедо Кирил - вели г. Агатаангел - е по промисла Божја, а во содејство на целиот тогашен Синод на МПЦ, на чело со блаженоупокоениот Архиепископ Охридски и Македонски Г. Г. Доситеј, ќе биде точно и правилно насетено и проценето. Митрополитот Кирил ќе се зафати со реално најтешкото. Нему Бог ќе му промисли да ги организира и изгради од корен македонските црковни општини во дијаспората. Македонското иселеништво, повеќе отколку тука во матичната земја, ќе биде со години нагрисувано и индоктринирано од лицемерните и себичните политики на соседите. На овој пат ќе треба одлучно да се застане и во име на вистината и правдата со сите сили да се победи опскурноста и мрачното зло, кое одблизу се заканувало со асимилација. На време е испратен дедо Кирил за да ја спречи оваа катастрофа и со силна вера и молитва во срцето и усните и со добра порака ќе се појави тогаш младиот и корпулентен митрополит и со силината на божествената проповед набрзо ќе го отера непредвидливиот виор кој како Дамоклов меч виси над главата на македонскиот човек. Ваквата негова одлучност и пламена истрајност во проповедта ќе наиде на гнев и безумен отпор кај непријателите на вистината, но сè тоа ќе биде сфатено како ново семе кое ќе даде стократен плод на плодната македонска православна нива. Во дијаспората МПЦ ќе продолжи да се гради и изградува и со текот на времето ќе ги трасира основните постулати на своето дејствување, од кои и ден денес нема отстапување. По успешно остварената и завршена мисија во странство, меѓу нашите иселеници, повторно по човекољубивата промисла Божја, владиката Кирил се враќа во матичната земја и овде му е доверено од Синодот на МПЦ раководењето на Полошко-кумановската епархија. Оваа епархија се наоѓа долж границата со нашиот северен сосед, а дедо Кирил е поставен за директен браник, во првата линија на фронтот, таму каде е најсилна заканата и каде е најстрашна опасност. Се разбира, иако ова е симболично кажано, сепак и тоа си има своја логика и објаснување. Во битките најдобрите, најснаодливите и најсилните војници се испраќаат во првите редови, па така и овој добар војник Христов е испратен на самото чело со задача да се бори против лагата и лицемерието, а да ја промовира и брани вистината и добрината. Неговото оружје не се калашниковот и сабјата, туку штитот на верата со кои се гаснат сите вжештени стрели на лукавиот. Об-

леката негова е оклопот на правдата, појасот му е самата вистина, шлемот му е спасението, а духовниот меч е сепобедливото слово Божјо. Со ваква молитва, прозба и состојба на духот е вооружен овој миленик и пратеник Божји, за да проповеда смело, како и што му прилега", оценува митрополитот повардарски.

### ЌЕ ПРОГОЛТА

"Во Македонија владиката Кирил уште еднаш ќе ги покаже своите исклучителни квалитети и надарености во организирањето и духовното раководење на довереното македонско Божјо стадо. Во меѓувреме ќе претрпи многу, ќе проголта доста, но затоа и наградата ќе му биде голема, а радоста бескрајна и нераспадлива. Ниту еден човек не е толку напаѓан и клеветен како митрополитот Кирил. За жал, нападите понекогаш доаѓаат не само однадвор, туку и однатре, од она место каде најмалку се очекуваше да се појави опасноста. Логиката на овие напади е повеќе од јасна, нејзината девиза е 'ќе ги поразам првенците, а останатите од страв ќе се разбегаат и покораат'. Но, во тие моменти, по директна интервенција Божја, се случуваат чуда, и од пред навидум безизлезните ситуации се отвора широкиот пат на излезот и спасението, а поразот се претвора во тивка и слатка победа. Бројни битки водеше овој величествен и надарен човек. Божјата промисла го определи да ѝ се најде на својата татковина тогаш кога е најтешко, кога опасностите и лукавите искушенија се најголеми. Мораме да признаеме дека за да се води и брани еден народ повеќе од 40 години не е воопшто лесна и едноставна работа. За да се биде одлучен во најтешките времиња, кога се заканува страшното ропство со сите негови придружни демонски стапици, единствено е сведоштво за големата желба за слобода, која е основниот човечки порив и основната човечка потреба. Во ситуација кога од сите страни демне опасноста и во исто време да се гради и да се сведочи вистината, навистина е потребна состојба на духот како на свет маченик и цврстина на волјата како на апостол - мисионер. А, да се укрепува, утврдува и просветува со Христовата наука народот Божји потребно е изострено око и широко срце кое сè може да опфати и истрпи, како и срцето на искусен старец - подвижник и духовник. Дедо Кирил е нашиот учител и неговата личност е урнекот по кој ќе треба и ние помладите да се подучуваме и угледуваме. Затоа мислам дека оваа бесценета монографија излегува во вистинско време, токму тогаш кога ќе треба повторно да се потсетиме на вечните македонски аманети, оставени од нашите најголеми водачи и патријарси, а кои низ вековите достоинно и со многу насоченост и љубов се чувале во срцата на великите македонски дејци", истакна г. Агатаангел.